

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 89

Год. LXIII

Вторник, 17 јули 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр
1140. Решение за разрешување и именување член на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	2	1150. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Битола.....	5
1141. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа – Национален парк Галичица, Охрид – претставници на стручниот орган.....	2	1151. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Крушево.....	5
1142. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -Тетово.....	3	1152. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево.....	5
1143. Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	3	1153. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.....	5
1144. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа- Велес.....	3	1154. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гостивар.....	6
1145. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.....	3	1155. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за жалби.....	6
1146. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар.....	4	1156. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	6
1147. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Пробиштип.....	4	1157. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	6
1148. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	4	1158. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“ - Скопје.....	6
1149. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица.....	4		

	Стр.		Стр.
1159. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести “Св. Наум Охридски” - Скопје.....	6	155. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП “Македонија пат” – Скопје.....	15
1160. Решение за разрешување од должноста претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	7	156. Одлука за утврдување на работните места во АД Керамичка индустрија “Куманово” - Куманово на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.....	16
1161. Решение за именување претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	7	157. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација, во постапка на ревизија.....	16
1162. Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка.....	7	158. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ФЗЦ “11-ти Октомври” - Куманово, во постапка на ревизија.....	17
1163. Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите.....	8	159. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење на одржување далноводи од 110 KW и повеќе, во постапка на ревизија.....	18
1164. Правилник за формата на знакот за производител.....	11	160. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градежништвото на пробивање тунели, во постапка на ревизија.....	18
1165. Правилник за формата и содржината на налепницата за издадена дозвола за одобрување на потрошувачки кредити.....	12	161. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во цивилното воздухопловство во Република Македонија, во постапка на ревизија.....	19
1166. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	12	162. Одлука за утврдување на работните места во Специјалниот завод “Демир Капија” - Демир Капија на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.....	19
1167. Одлука за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2007 година.....	12		
1168. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	13		
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија		Фонд за здравствено осигурување на Македонија	
153. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во геолошките и рударските истражувања.....	14	163. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурени лица во странство.....	20
154. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градскиот и јавниот патен сообраќај.....	15	Огласен дел.....	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1140.

Врз основа на член 36 став 6 од законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2007) и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Далибор Антоовски се разрешува од должноста член на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За член на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија се именува Сандо Китанов, началник на Секторот за трговија со луѓе и изнуди во Министерството за внатрешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-560/2
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1141.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД – ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТРУЧНИОТ ОРГАН

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа - Национален парк Галичица, Охрид – претставници на стручниот орган се именуваат:

- Љупчо Димицијевски, дипл. инженер агроном
- Огнен Достиноски, дипл. шумарски инженер

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1342/4
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1142.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа –Тетово се именуваат:

- Роска Николовска
- Љубе Николовски
- Бесник Таири

од Советот на општината
- Фатмир Емурлаи, д-р на стоматологија

од редот на стручните работници во Центарот
- Алија Иљаз.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3361/3
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1143.

Врз основа на член 63 – в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003 и 44/2007) и член 3 од Одлуката за основање Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТ ОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија се определува Пепо Леви.

2. На Здравко Шапи мандатот претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија му престанува, на негово барање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4201/2
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1144.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВЕЛЕС

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес се именуваат:

- Снежана Мечалова, дипл. социолог
- Антонио Пановски, дипл. економист
- Соња Стојанова, дипл. дефектолог

од Советот на општината
- Петре Курчиев, дипл. економист

од редот на стручните работници во Центарот
- Јагода Димовска, социолог.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4306/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1145.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БЕРОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово се именуваат:

- Бранко Каширски
- Зоран Мазновски, дипл. ликовен уметник
- Жаклина Кржовска, економски техничар

од Советот на општината
- Маријан Соколчевски

од редот на стручните работници во Центарот
- Бистра Гошевска, референт за детски и посебен додаток.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4307/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1146.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕБАР**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар се именуваат:

- Ракип Малоски, дипл. економист
- Цемо Данмировски, дипл. професор
- Асан Кадриоски, дипл. професор

од Советот на општината
- Астрит Чутра, текстилен инженер

од редот на стручните работници во Центарот
- Назиф Бекири, социолог.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4308/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1147.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип се именуваат:

- Данчо Алексов
- Јорданчо Јакович
- Сашка Монева

од Советот на општината
- Светлана Трифунова, економски техничар

од редот на стручните работници во Центарот
- Гоце Колев, дипл. правник.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4309/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1148.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ПРИЛЕП**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп се именуваат:

- Снежана Тодорчева, дипл. социолог
- Стеван Боцевски, стручен учител по музика
- Ирена Јорданоски, професор по историја

од Советот на општината
- Анета Наумоска, дипл. економист

од редот на стручните работници во Центарот
- Убавка Шипинкоска, психолог

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4310/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1149.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица се именуваат:

- Сашо Динев
- Миле Ристов
- Александар Тушев, дипл. правник

од Советот на општината
- Горѓи Стојков, дипл. правник

од редот на стручните работници во Центарот
- Кирил Поп Трајков, дипл. социјален работник

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4311/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1150.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола се именуваат:

- Ленче Пенев, дипл. социјален работник
- Мирјана Велеска
- Билјана Митревска, дипл. педагог

од Советот на општината
- Јасна Дурлова

од редот на стручните работници во Центарот
- Павлина Коловска.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4312/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1151.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРУШЕВО**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево се именуваат:

- Лилјана Дамјановска, социолог
- Велко Костовски, професор по географија
- Димче Николовски, маш. техничар

од Советот на општината
- Георги Николовски

од редот на стручните работници во Центарот
- Живка Талевска, дипл. социјален работник.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4313/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1152.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕЛЧЕВО**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Делчево се именуваат:

- Горан Даневски
- Слобода Јовановска
- Дејан Стоименовски

од Советот на општината
- Голубинка Анастасовска, дипл. правник

од редот на стручните работници во Центарот
- Иванчо Прчески.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Делчево на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4314/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1153.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе се именуваат:

- Марјан Стојковски
- Александар Арсов, магистар по музика
- Маја Јосева, дипл. правник

од Советот на општината
- Ангелчо Миланов

од редот на стручните работници во Центарот
- Светлана Ангелова, психолог.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4315/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1154.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГОСТИВАР**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар се именуваат:

- Александар Брезовски
- Иванка Наумчевска
- Илџаз Хусеин

од Советот на општината

- Јусуф Салиу

од редот на стручните работници во Центарот

- Мирјана Јакимовска.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4316/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1155.

Врз основа на член 48 став 2 и 5 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005 и 13/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ**

1. Д-р Јосиф Талевски се разрешува од должноста претседател на Комисијата за жалби, поради презафатеност.

2. За претседател на Комисијата за жалби се именува Љубомир Павловски, адвокат од Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4317/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1156.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛС-
ТВОТО - БИТОЛА**

1. Велко Бачевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола се именува д-р Димче Китановски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4318/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1157.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО
ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН**

1. Игор Марков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.

2. За член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Евгенија Кука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4319/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1158.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПО-
ДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ**

1. Влатко Илиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“-Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“-Скопје се именува Виолета Јанева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-730/3
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1159.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
- СКОПЈЕ**

1. Влатко Илиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје се именува Јасминка Васкова Ташкова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2335/3
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1160.

Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004 и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Слободан Поповски се разрешува од должноста претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4336/2
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1161.

Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004 и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија се именува Стојан Тодоров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4337/1
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1162.

Врз основа на член 12 став 2 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со овој правилник се утврдува видот и износот на царинските надоместоци кои царинскиот орган ги наплатува за услугите направени во царинските постапки.

Член 2

Видот и износот на царински надоместоци кои царинскиот орган ги наплатува за услугите направени во царинските постапки се следните:

Реден број	Опис на надоместокот	Износ во денари
1.	Преглед на стока на место различно од место одредено за таа цел од страна на царинскиот орган, на барање на декларантот	600,00 денари за еден час ангажиран еден царински службеник, при што, секој започнат час се смета како цел час
2.	Преглед на стока во време различно од работното време на царинскиот орган, на барање на декларантот	600,00 денари за еден час ангажиран еден царински службеник, при што, секој започнат час се смета како цел час
3.	Царинска придружба како дополнителна мерка за обезбедување на евентуален царински долг за стока во транзитна постапка	600,00 денари за еден час ангажиран еден царински службеник, при што, секој започнат час се смета како цел час
4.	Лабораториско испитување на земена мостра од стока која се царини, само доколку со испитувањето се утврди дека се работи за погрешна тарифна ознака во однос на декларираната или доколку е земена мостра на барање на декларантот	4.000,00 денари
	- Растителни и животински производи (Глава 02-24 од Царинската Тарифа)	3.600,00 денари
	- Минерални производи, хемиски производи, пластични маси и производи од нив, каучук и производи од каучук, кожа, дрво, хартија (Глава 25-40 од Царинската Тарифа)	3.600,00 денари
	- Текстил, обувки и покривки (Глава 41-67 од Царинската Тарифа)	3.200,00 денари
	- Производи од камен, цемент, керамика, стакло (Глава 68-70 од Царинската Тарифа)	2.800,00 денари
	- Прости метали и производи од метали (Глава 71-83 од Царинската Тарифа)	4.000,00 денари
	- Машини, апарати, возила, мебел, играчки, старини (Глава 84-97 од Царинската Тарифа)	2.000,00 денари
	- Мислење само врз основа на техничка документација	
	Трошоците направени во други институции се наплатуваат на износот на фактурираните трошоци од страна на тие институции	
5.	Образец ЕУР 1 кој го издава царинскиот орган	60,00 денари за еден образец

6. За стока која што се наоѓа на привремено чување или во постапка на складирање во склад на царинскиот орган, лицето кое ја дало стоката на привремено чување или ја ставило во постапка на складирање плаќа надоместок согласност со следните стапки:

- ако времето на чување или складирање не е подолго од пет дена сметајќи го и денот кога стоката била ставена во склад на царинскиот орган	5% од царинската вредност на предметната стока, односно минимален надоместок од 700,00 денари доколку вредноста на стоката е помала од 35.000,00 денари,
- ако времето на чување или складирање е подолго од пет дена а помалку од дваесет дена сметајќи го и денот кога стоката била ставена во склад на царинскиот орган	10% од царинската вредност на предметната стока, односно минимален надоместок од 1.400,00 денари доколку вредноста на стоката е помала од 140.000,00 денари,
- ако времето на чување или складирање е подолго од дваесет дена сметајќи го и денот кога стоката била ставена во склад на царинскиот орган	20% од царинската вредност на предметната стока;
- ако времето на чување или складирање не е подолго од дваесет дена сметајќи го и денот кога стоката која се состои од документи, документација и други пишани материјали, била ставена во склад на царинскиот орган	700,00 денари
- ако времето на чување е подолго од дваесет дена, сметајќи го и денот кога стоката која се состои од документи, документација и други пишани материјали, била ставена во склад на царинскиот орган	1.400 денари

7. За испраќање на преглед на доспеани неплатени обврски заедно со опомена од член 467 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

500,00 денари

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 114/05 и 62/06).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.”

мај 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1163.

Врз основа на член 15 став 2 на Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија” бр.33/06 и 63/07), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПАСНИ ПРОИЗВОДИ ПУШТЕНИ НА ПАЗАРОТ ОД СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТЕРИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и роковите за известување, како и начинот, постапката, критериумите и методите за процената на опасноста од страна на производителите и дистрибутерите и формата и содржината на образецот за известување.

Член 2

Известувањето се врши во случај на ризик кој произлегува од производот кој се користи или има интерес за него од страна на потрошувачите, вклучувајќи и производи набавени со цел на вршење на услуга или користени производи или производи опфатени со технички прописи доколку тие не содржат постапки за известување за опасни производи, за да се утврди дека:

- 1) производот е пуштен на пазарот,
- 2) производителите или дистрибутерите имаат доказ од следењето на безбедноста на производот на пазарот, тестирањето, контролата на квалитетот или други извори дека производот е опасен (не ги задоволува општите барања за безбедност или не ги задоволува суштествените барања определени во техничките прописи за негово производство),
- 3) ризикот е таков да поради тоа производот не може да остане на пазарот и производителите и дистрибутерите треба да преземат соодветни превентивни и корективни активности.

Член 3

Производителите и дистрибутерите не вршат известување за:

- 1) производи кои не се наменети за употреба од страна на потрошувачите и нема интерес за нивна употреба,
- 2) користени производи набавени за поправка и антиквитети,
- 3) производи кои се опфатени со други прописи кои содржат постапки за известување за опасни производи,
- 4) производи за кои производителот бил во можност да преземе веднаш корективни активности за сите парчиња кои биле засегнати,
- 5) недостатоци кои се ограничени на идентификуван број на парчиња или серија на парчиња и производителот ги има повлечено сите проблематични парчиња,
- 6) проблеми кои се однесуваат на функционалниот квалитет на производот, а не на неговата безбедност,
- 7) проблеми кои се однесуваат на неусогласеност со соодветните правила кои не влијаат на безбедноста на начин на кој производот може да се смета за опасен,

8) производи за кои Државниот пазарен инспекторат веќе бил соодветно информиран од други лица или од друг органи и ги имал сите потребни информации за тој производ.

Член 4

Производителите кои први имаат доказ дека производот е опасен, го информираат Државниот пазарен инспекторат и испраќаат копија од информацијата и до дистрибутерите.

Доколку дистрибутерот на производот е првиот кој има доказ дека тој производ е опасен, го информира Државниот пазарен инспекторат и испраќа копија од информацијата и на производителот.

Член 5

Во случај на сериозна опасност, од страна на производителите или дистрибутерите до Државниот пазарен инспекторат се доставуваат особено следните податоци:

1) информација за овозможување на прецизна идентификација на производот или серијата на производи,

2) целосен опис на ризикот кој го предизвикува производот,

3) сите потребни информации релевантни за следење на производот,

4) опис на преземените дејствија заради заштита на потрошувачите од опасностите предизвикани од производот.

Член 6

Образецот за известување за опасни производи пуштени на пазарот е со димензии на А4 и е изработен во бела боја.

Во образецот за известување за опасни производи пуштени на пазарот се внесуваат следните податоци за: назив и седиште на производителите или дистрибутерите кои го доставуваат известувањето; одговорното лице на производителот или дистрибутерот; детален опис на производот; опасноста и можните здравствени и безбедносни штети; превземените корективни активности; други правни лица кои ги имаат опасните производи; датум и место на пополнување на известувањето и место за печат и потпис на одговорното лице.

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Член 7

Производителот или дистрибутерот може да даде на Државниот пазарен инспекторат прелиминарна информација за потенцијалниот ризик на производот веднаш, додека релевантната информација не стане достапна и во тој случај известувањето треба да биде обезбедено во рок не подолг од 10 дена од кога ја има добиено потребната информација.

Во случај на сериозен ризик, производителите и дистрибутерите го известуваат Државниот пазарен инспекторат веднаш и не подоцна од три дена откако ја добиле информацијата за која треба да поднесат известување.

Во итни случаи, кога соодветна активност е преземена веднаш од страна на производителите и дистрибутерите, тие го известуваат Државниот пазарен инспекторат веднаш и со најбрзи средства.

Во случај кога информацијата релевантна за следење на производот одзема подолго време за да се обезбеди, тогаш производителот и дистрибутерот може да ја поднесе таа информација до Државниот пазарен инспекторат кога ќе биде достапна.

Член 8

Кога се проценува опасноста, производителите или дистрибутерите ги земаат во предвид следните работи:

1) значењето на опасноста која може да произлезе како резултат, во зависност од сериозноста и веројатноста на можните штети по здравјето или безбедноста кои може да настанат (проценка на сериозноста на ризикот),

2) веројатноста од штета по здравјето или безбедноста за вообичаен потрошувач кој е изложен на соодветна употреба на производот со недостаток која е вообичаена и реална, како и веројатноста од појавување на дефект на производот,

3) можноста да има штета од опасниот производ врз многубројни производи на пазарот или на многу потрошувачи, особено за да се одлучи за видот на активноста која ќе се преземе со цел решавање на проблемот,

4) факторот кој што влијае на нивото на ризик како што е видот на потрошувачот (деца и стари лица), дали производот има соодветно предупредување и безбедносни клаузули кога опасноста е очигледна,

5) видот на потрошувачот, доколку производот се користи од страна на деца, или стари лица, тогаш и нивото на ризикот е на повисоко ниво,

6) дали опасноста е очигледна и неопходна за функционирањето на производот и дали производителот презел соодветна грижа за да обезбеди предупредувања, особено ако опасноста не е очигледна.

Член 9

По добивање на известувањето, доколку е потребно, Државниот пазарен инспекторат може да побара дополнителна информација или да испрати барање до производителот или дистрибутерот за да преземе дополнителни активности или мерки.

Член 10

Производителот или дистрибутерот, на барање на Државниот пазарен инспекторат, доколку е потребно, обезбедува:

1) документација за производот, сертификати за тестови и друга соодветна документација која му овозможува на производот да биде проценет во поглед на ризикот и

2) бесплатни производи за тестирање, особено производи кои имаат предизвикано повреди.

Член 11

Заради известувањето, Државниот пазарен инспекторат може да побара од производителот или од дистрибутерот следење на пазарот или информирање на јавноста за производот, во зависност од природата на ризикот и од мерките кои се преземаат, земајќи ги во предвид професионалните тајни.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-4942/2
6 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

**ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

**ИЗВЕСТУВАЊЕ
за опасни производи пуштени на пазарот**

1. Назив на производителот/дистрибутерот _____

2. Адреса на седиштето на производителот/дистрибутерот _____

3. Податоци за одговорното лице

Име и презиме _____ ЕМБГ _____

ул. _____ бр. _____ место _____

телефон _____ e-mail _____

4. Опис на производот

Категорија _____ Трговска марка _____

Име на моделот _____ Царински број _____

Земја на потекло _____

Опис/слика _____

5. Детали за опасноста

Опис за опасноста и можни здравствени/безбедносни штети и заклучоци за извршената
проценка и евалуација на ризикот

Досие за несреќата

6. Детали за преземените корективни активности

Вид/опсег/времетраење на активностите и безбедносните мерки кои биле преземени и идентификација на одговорното лице кое ги презело

7. Други правни лица кои ги имаат опасните производи

Листа на увозници или овластени преставници со седиште во Република Македонија (назив и седиште, телефон и e-mail)

Трговци на мало (назив и седиште, телефон и e-mail)

Број на производи (сериски број)

Датум, _____ 20__ год.

Потпис,

М.П.

Место _____

1164.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за контрола на предмети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, бр. 23/95 и 22/07), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата на знакот за производител со кој треба да бидат обележани предметите од скапоцени метали, што се произведуваат во Република Македонија.

Член 2

Знакот за производител се состои од правоаголна рамка во која се втиснати две букви во комбинација со три броеви кои го означуваат редниот број од Регистарот за решенија за знак за производител на предмети од скапоцени метали.

Буквите и броевите на знакот за производител се исправени, а буквите треба да се големи и испишани со кирилично писмо.

Максималната димензија на правоаголната рамка на знакот за производител е 0,8 mm x 2,2 mm.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/82 и 68/82) и престанува да важи Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен весник на Република Македонија”, бр. 81/92 и бр.02/95).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-5064/3
12 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

1165.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2007), министерот за економија донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИЦАТА
ТА ЗА ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ**

Член 1

Со овој правилник се уредува формата и содржината на налепницата, која Министерството за економија ја издава на давателот на потрошувачки кредити, при давање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредити.

Член 2

Налепницата од член 1 на овој правилник има четириаголна форма, со димензии 16,5 x 11,7 см., сина боја и црвени букви и го содржи следното:

- на горниот дел во средината треба да стои грб на Република Македонија, а под него натпис со големи букви РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА;
- на средината на налепницата со големи букви треба да стои натпис: "ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ"; и
- на долниот дел, од десната страна треба да стои четворцифрен реден број на налепницата.

Член 3

Формата на налепницата е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.25-5494/5
6 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

ПРИЛОГ



**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1166.

Судскиот совет на Република Македонија по спроведената постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција према Неџат Мемеди, судија на Основниот суд – Гостивар и расправата на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судски совет и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција, на седницата одржана на ден 19.04.2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се разрешува од судиската функција Неџат Мемеди судија на Основниот суд – Гостивар, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Бр. 07-9/14
19 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Беќир Исени, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1167.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр.63/06 и 36/07), а во врска со член 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи ("Службен весник на РМ" бр.94/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД
2007 ГОДИНА**

Член 1

Продажна цена на природниот гас во третиот квартал од 2007 година се определува да изнесува 13,0163 ден/нм3.

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, содржани се трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавна цена) во износ од 12,8451 ден/нм3 и цена за трговија и снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1712 ден/нм3.

Во продажната цена од став 1 на овој член, не е содржана цената за пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/нм3, која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на системот за пренос е должен да ја плати за вршењето на овие услуги.

Во продажната цена од став 1 на овој член и во цената за преносот и управување со системот за пренос на природниот гас од став 3 на овој член, не е содржан и данокот на додадена вредност во вкупен износ од 2,7420 ден/нм3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 1, 3 и 4 на овој член, во третиот квартал од 2007 година изнесува 17,9753 ден/нм3.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа одлука е утврдена со примена на просечен продажен курс на САД доларот од 46,3219 денари за еден САД долар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1120/1
13 јули 2007 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р **Радомир Цветковиќ**, с.р.

1168.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006 и 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги КОРЛЕА ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1109/1
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштво за трговија и услуги КОРЛЕА ДОО Скопје ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр.36-3-3, 1000 Скопје, Република Македонија

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**

Трговија со електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата:**

12 јули 2007 година

4. **Период на важење на лиценцата:**

10 години

5. **Датум до кога важи лиценцата:**

12 јули 2017 година

6. **Евидентен број на издадената лиценца:**

ЕЕ- 18.10.1/07

7. **Број на деловниот субјект - 6146279**

8. **Единствен даночен број - 4030006606319**

9. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која

што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор	Реализирано	Реализирано	Планирано согласно договор	Реализирано
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо		Количина (kWh)	Цена (ден/kWh)		Количина (kWh)
Квалификуван потрошувач					

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

153.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл.весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005), и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во геолошките и рударските истражувања бр.02-3079/1 од 11.06.2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 46/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГЕОЛОШКИТЕ И РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Во геолошките и рударските истражувања, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Реден број	Работно место	Предложен степен
1.	Дупчач за истражно дупчење	12/15
2.	Дупчач-инјектирец и торкретирец	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-4320/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

154.

Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градскиот и јавниот патен сообраќај бр.02-4612/1 од 18.09.2001 година, (“Службен весник на РМ” бр.76/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДСКИОТ И ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Во градскиот и јавниот патен сообраќај, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

- | | |
|---|-------|
| 1. Возач на тешко товарно моторно возило со носивост од 7 и повеќе тони | 12/14 |
| 2. Возач на автобус во градскиот, приградскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај (возач на минибус) | 12/14 |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-4321/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

155.

Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП “Македонија пат” – Скопје, бр.08-3940 од 06.10.1995 година (“Службен весник на РМ” бр. 76/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈП “МАКЕДОНИЈА ПАТ” – СКОПЈЕ

Член 1

Во ЈП “Македонија пат” - Скопје, како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното работно место:

- Сменоводител на наплата станица-инкасат 12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-4322/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

156.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Керамичка индустрија "Куманово" - Куманово, бр.02-3082/1 од 11 јуни 2001 година ("Службен весник РМ" бр. 46/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО АД КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА "КУМАНОВО" - КУМАНОВО НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во АД Керамичка индустрија "Куманово" - Куманово во постапка на ревизија, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Ракувач на градежна машина	12/14
2.	Ракувач на машини	12/14
3.	Слагач на фигури	12/15
4.	Печач	12/14
5.	Вилушкар	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4323/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

157.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл.весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација бр.02-5937/1 од 4.12.2001 ("Службен весник на РМ" бр. 97/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во во рудниците со површинска експлоатација како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

I. РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ		
Ред. број	Р.Е. ПОВРШИНСКИ КОП	Степен на зголемување
1.	Дупчач - минер со рачна дупчалка	12/16
2.	Дупчач - минер	12/14
3.	Ракувач на багер	12/14
4.	Ракувач на товарна машина и булдожер	12/14
5.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
6.	Возач на дампер	12/14
7.	Сменски работоводител	12/14
8.	Сигналист - работник	12/13
9.	Работник на дупчење и минирање	12/13
10.	Рудар (работник) за коп	12/16
11.	Сменски машинобравар	12/13
12.	Бравар-подмачкувач (подмачкувач)	12/13
13.	Сменски автомеханичар	12/13
14.	Сменски електричар	12/13
Р.Е. СЕПАРАЦИЈА		
1.	Сменски работоводител	12/13
2.	Ракувач на примарна дробилка	12/15
3.	Ракувач на постројка за класирање и дробење	12/15
4.	Ракувач на сита, ленти и отпрашување	12/14
5.	Ракувач на ленти и додавачи	12/14
6.	Ракувач на постројка за фино класирање	12/14
7.	Ракувач на постројки во руден двор	12/14
8.	Ракувач на пулт и постројка за фино класирање	12/13
9.	Мелничар	12/14
10.	Ракувач на опрема и фино класирање	12/14
11.	Работник на ленти во руден двор	12/14
12.	Работник на машина за товарење и булдожер	12/14

13.	Работник во сепарација	12/14
14.	Сменски машинобравар	12/13
15.	Бравар-подмачкувач	12/13
16.	Сменски електричар	12/13
17.	Електромеханичар на коп и сепарација	12/13
Р.Е.ВАРНИ ПЕЧКИ		
1.	Ракувач на гасен систем и обси дување	12/13
2.	Работник на технолошко одржување	12/13
3.	Ракувач на печка и командна кабина	12/13
4.	Пом.ракувач на печка и командна кабина	12/13
5.	Ракувач на ленти и шаржирање (работник за ленти и одржување)	12/13
6.	Сменски машинобравар	12/13
7.	Сменски електричар	12/13
-Рудници со високосиликатни суровини-		
1.	Дупчач - минер со рачна дупчалка	12/16
2.	Механичар - дробилчар (работник на дробилка)	12/16
3.	Каменорезец - валкар	12/14
4.	Дупчач - минер со лафетна дупчалка	12/14
5.	Рудар-пом.работник на коп за транспорт на суровини	12/14
6.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
7.	Дамперист	12/14
8.	Механичар на машина за руда	12/13
9.	Машинобравар (бравар, бравар на постројки)	12/13
10.	Заварувач	12/13
11.	Електричар на коп, дробење и микронизирање	12/13
12.	Сменоводител на преработка (надзорник)	12/13
13.	Ракувач на утоварувач на коп	12/14
14.	Багерист	12/14
II. РУДНИЦИ ЗА УКРАСЕН КАМЕН		
1.	Минер-дупчач на рачна дупчалка	12/16
2.	Ракувач со жични пили и потсекувачи	12/15
3.	Ракувач со подвижни машини-булдожер и багер	12/14
4.	Ракувач со утоварувач	12/14
5.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
6.	Работник на обработка на гранит (сите видови гатери, фрези машини за полирање)	12/14
7.	Сменски надзорник на површински коп	12/13
8.	Работник на транспорт	12/13
9.	Работник на обработка на мермер (сите видови гатери, фрези и машини за полирање)	12/14
10.	Работник на изработка на споменици	12/14
11.	Помошен работник на површински коп	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од

кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4324/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

158.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово бр.02-5576/01 од 18.12.2000 година, ("Службен весник на РМ" бр.110/2000), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФЗЦ "11-ТИ ОКТОМВРИ"
- КУМАНОВО, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА**

Член 1

Во ФЗЦ "11-ти Октомври"- Куманово, во постапка на ревизија како работни места на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните:

Ред. број	Работни места	Степен на зголемување
	РЕ валавница и профили "Агустажа"	
1.	Сменоводител	12/13
2.	Ракувач со машини исправување Ракувач на машина за обработка на краеви	12/14
3.	Ракувач на преса	12/13
4.	Помошник работник	12/14
	РЕ валавница за цевки и профиле "Површинска заштита-цинкара"	
5.	Сменоводител	12/13
6.	Ракувач на печка-ложач	12/14
7.	Ракувач-сечач на навој	12/13
8.	Крановодител	12/13
9.	Неутрализатор	12/14
10.	Помошник работник на печка	12/14
11.	Чистач	12/13
12.	Извлекувач на цевки	12/14
13.	Бајцер	12/13

14.	Крановодител бајцер	12/13
15.	Помошен работник	12/13
	РЕ Валавница за цевки и профили "Муфара"	
16.	Ракувач на печка и уред за бајцување	12/13
17.	Крановодител-бајцер	12/13
18.	Помошник работник	12/13
	РЕ Валавница за надолжно заварени цевки	
19.	Декапер	12/14
20.	Крановодител на декопирање	12/14
	Сектор за техничка контрола	
21.	Контролор за цинкара	12/13
22.	Контролор мерач	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4325/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

159.

Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење на одржување далноводи од 110 КВ и повеќе, бр.02-4613/1 од 18.09.2001 година, ("Службен весник на РМ" бр.76/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ ДАЛНОВОДИ ОД 110 KW И ПОВЕЌЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

На одржување далноводи од 110 KW и повеќе како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното работно место:

1. Монтер за одржување далноводи од 110 KW и повеќе
12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4326/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

160.

Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градежништвото на пробивање тунели, бр.02-3081/1 од 11.06.2001 ("Службен весник на РМ" бр. 46/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО НА ПРОБИВАЊЕ ТУНЕЛИ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во градежништвото на пробивање тунели, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Реден број	Работно место	Предложен сте пен
1.	Дупчач	12/15
2.	Минер	12/15
3.	Запалувач на мини	12/15
4.	Натоварувач	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од

кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-4327/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

161.

Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Цивилното воздухопловство во РМакедонија бр.02-1038/1 од 27.02.2002 година, (“Службен весник на РМ” бр. 17/2002), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Цивилното воздухопловство на Република Македонија како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Домаќинка-домаќин на авион (стјуардеса-стјуард)	12/16
2.	STW/STD (домаќин-ка на авион)	12/16
3.	Персер (посетар-а домаќин-ка на авион)	12/16
4.	Инструктор STW/STD	12/16
5.	Шеф STW/STD(со дозвола)	12/16

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-4328/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

162.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Специјалниот завод “Демир Капија” - Демир Капија бр.02-5575/1 (“Службен весник на РМ” бр.110/2000), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД “ДЕМИР КАПИЈА” - ДЕМИР КАПИЈА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Специјалниот завод “Демир Капија” - Демир Капија, во постапка на ревизија како работни места на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Лекар	12/15
2.	Главна медицинска сестра -медицинска сестра	12/15
3.	Неговател	12/16
4.	Чистач	12/15
5.	Перачка-крпачка(без крпач.)	12/14
6.	Дефектолог	12/15
7.	Инструктор	12/15
8.	Воспитувач	12/15
9.	Социјален работник	12/15
10.	Физиотерапевт	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фоднот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4329/1
11 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

163.

Врз основа на член 24 став 1, член 30 став 4 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002, 31/2003 и 84/2005), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 05.07.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 31/2003, 113/2005 и 41/2007), во член 27 став 5 зборовите: "ќе му се признаат според член 20 од овој правилник", се заменуваат со зборовите: "паѓаат на товар на осигуреното лице."

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-9068/4
5 јули 2007 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007089